

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Јавно-приватно партнерство			
2.	Код	PSM 519			
3.	Студиска програма	Управување во јавниот сектор			
4.	Организатор на студиската програма (единица - институт, катедра, оддел)	Економски факултет – Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор			
6.	Академска година/семестар	Прва година/прв (зимски семестар)	7.	Број на ЕКТС	6
8.	Наставник	Проф. д-р Пеце Недановски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По совладувањето на предметната програма студентите се стекнуваат со способност: <ul style="list-style-type: none"> да ги познаваат основите, организацијата и начинот на функционирање на јавното-приватно партнерство во Република Северна Македонија и ЕУ; да ги совладаат принципите на организирање и јавното-приватно партнерство; да ги препознаваат факторите и ограничувањата за успех на ЈПП (политичка поддршка, отворен пазар и конкуренција, заштита на јавниот интерес, кадровски ресурси, селекција на оптимален модел на ЈПП, оптимална поделба на ризикот, ограничувања и др.); да се стекнат со знаења за основите и практикувањето на јавното-приватно партнерство и со механизмите на контрола и санкционирање одговорноста за негово практикување во ЕУ и Република Северна Македонија. 				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> теоретски аспекти на јавно-приватното партнерство (ЈПП); регулатива на ЈПП; облици на ЈПП; принципи и цели на ЈПП; предмет на ЈПП; користи и предности на ЈПП за јавниот и приватниот сектор; недостатоци на ЈПП; основни насоки, фази и постапки на ЈПП; финансирање на проекти од ЈПП; управување со процесот на ЈПП; примена на ЈПП во одбрани земји (искуства и проблеми); ЈПП како предизвик за локалната самоуправа; ЈПП во Република Северна Македонија (правна регулатива и институционална рамка, примена, резултати, проблеми и можности за ЈПП на централно и локално ниво). 				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, изработка на проектни задачи, изработка на самостојни истражувачки трудови, дискусии по однапред утврдени теми и консултативна настава.				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови =180 часови			
14.	Распределба на расположливото време	24+16+40+10+90=180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	24	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40	
		16.2.	Самостојни задачи	10	
		16.3.	Домашно учење	90	
17.	Начин на оценување		50+40+10= 100 бода		
	17.1.	Тестови	50 бода		
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)	40 бода		
	17.3.	Активност и учество	10 бода		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит	Успешно одбранет самостоен истражувачки труд			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкети			
22.	Литература				

22.1.	Задолжителна литература					
	Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Jurčić D.	<i>Ekonomija javno-privatnog partnerstava</i>	Ekonomski pregled 59 (7-8) str. 452-468.	2008	
	2.	Commission of the European Communities	<i>Green Paper on PPP and Community Law on Public Contracts and Concessions</i>	COM(2004)	2004	
	3.	Трајановски, М. и др.	<i>Прирачник за дизајн и имплементација за ефективни јавно-приватни партнерства (ЛПП).</i>	ЗЕЛС, Скопје.	2008	
	4.	Недановски П.	„Имплементација на јавно-приватното партнерство во функција на локалниот економски развој – Случајот на Градска винотека Кавадарци“;	Годишник на Економски факултет – Скопје, Том 46, Скопје, стр. 337-352.	2011	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	European Commission, Directorate-general, Regional Policy	<i>Guidelines for Successful Public-Private Partnership.</i>	European Commission, Brussels.	2003
		2.	Gulija, B.	<i>Javno privatno partnerstvo</i>	Euroscope, 73.	2004.
3.		United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)	<i>Guidelines on Private Public Partnership for Infrastructure Development</i>	ECE/TRADE/NO NE-2000/8	2008.	